

ВЛАСТА И ОПОЗИЦИЈАТА ЈА ЗАЛОЖИЈА ДРЖАВАТА



Томитина

Власта се обидува да наметне сопствено темпо на живеење додека, пак, опозицијата не сака да ја предаде власта, особено онаа која ја има во правосудството.

Експресниот отказ на Бобан Утковски од високата позиција во Бирото за јавна безбедност, еден од осомничените во случајот "Раштански лозја", сè уште остануваат две битни неразјаснети политички работи.

Контрадикторните чекори на МВР и на опозицијата, всушност ја покажуваат слабата на системот но, исто така, и на човечкиот капацитет на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ.

МУВА БЕЗ ГЛАВА

По контрадикторната одлука на Врховниот суд на Република Македонија за случајот "Раштански лозја" и дилемата околу назначувањето, а потоа експресниот отказ на Бобан Утковски од високата позиција во Бирото за јавна безбедност, еден од осомничените, сè уште остануваат две битни неразјаснети политички работи. Имено, првата дилема директно се поврзува со раштиманата и нефункционална власт, а втората се однесува на врските на опозицијата со дел од судската фела, каде сакале или не мораме да признаеме дека всушност владеењето на правото е утопистичка идеја. Зошто?

Власта се обидува да наметне сопствено темпо на живеење додека, пак, опозицијата не сака да ја предаде власта, особено онаа која ја има во правосудството каде се прават суштинските поместувања кон приближувањето до Европската унија.

Значи, двете страни прават стратешки грешки кои, пред сè, се последица на внатрешните партиски поместувања. Затоа во овој случај најголем губитник е обичниот народ, кој цели 16 години тапка во место и се чувствува како мува без глава.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ШТО Е ДОБЛЕСЕН ПОЛИТИЧАР?

Што на ова би кажал странец од ЕУ? Тој би се зачудил и би го ставил прстот на чело, додека ситниот, домашен арамија мудро би му рекол: "Дали знаеш што еднаш му реков на еден судија? Ништо, само му се смеев в лице". "Зошто?", ќе праша странецот. "Затоа за да види како човек може да живее со 200 евра, додека некои кои крадат илјадници долари уживаат на слобода".

Можеби во оваа природна досетка има мудрост, но сепак нашата реалност е многу погорка. Имено, пелинот кој постојано ни го испраќа ЕУ преку дипломатската пошта никако да им влезе в глава на позицијата, но и на противникот, кој ја заложил државата за да го врати својот "примат" во политиката. Таа упорно сака да биде власт, иако и самата не ја бидува да стане власт.

Затоа овие контрадикторни чекори на МВР и на опозицијата, всушност ја покажуваат слабата на системот но, исто така, и на човечкиот капацитет на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ.

Во овој момент двете партии не можат да пронајдат доблесен политичар, кој ќе ги преземе дизгините во свои раце. Затоа не е добро само Никола Груевски да ја турка власта, а судиите да ѝ ја одработуваат работата на опозицијата.

СОМНИТЕЛНИ ТИПОВИ

Всушност, Унијата ништо ново не ни порача. Цели триесет дена го слушаме истиот тоналитет. Таа не сака да има сомнителни типови во власта, особено лицата кои беа обвинетите за "Раштански лозја". Иако тие беа ослободени од вината, сепак црната дамка остана во нивната професионална кариера. Но, зошто власта се потпре на нивната послушност? Дали треба да им ја врати услугата или таа нема кадри кои ќе ја спроведуваат владината политика? Одговорот на прашањата ќе го добиеме од потезите на Владата на РМ. Сепак, името на Бобан Утковски останува да влијае врз власта, која сега стана заложник на опозицијата и ја жртвува положбата на РМ за да си обезбеди сигурна пролет, поточно повторно раѓање на нивните лидери. Тоа значи дека Утковски не може да се врати на професијата, бидејќи повторно неговото име беше искористено за политички маркетинг и јавен линч.

Со неговото жртвување се поврзува и положбата на екминистерот Љубе Бошкоски, кој ќе скапе додека ја почeka европската правда, бидејќи македонската без судење го испрати во "сургун".

Поради ова, ниту се ниша положбата на Владата, а ниту нешто им се ниша на опозиционерите, туку се ниша државата, која благодарение на вакви и на слични "токмаци" се наоѓа на стаклени нозе.